



БАРАЊЕ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ/ПРОМЕНА НА ПРАВА ИЛИ ЛИМИТИ ЗА СИСТЕМОТ НА ЕЛЕКТРОНСКО БАНКАРСТВО НА ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД СКОПЈЕ

Референтен број <i>(пополнува банката)</i>		Експозитура <i>(пополнува банката)</i>	
--	--	--	--

Податоци за клиентот/корисникот
(пополнува клиентот)

Назив на фирма	
Матичен број на фирма	
Име и Презиме на корисник	
ЕМБГ на корисник	
Број на ЛК/Пасош на корисник	
Број на мобилен телефон	
Корисничко име (username)	
E-mail	
Тип на корисник <i>(изберете еден тип на корисник)</i>	1.-Сопственик - со права за внес и потпишување на налози 2.-Законски застапник - со права за внес и потпишување на налози 3.-Корисник - со права за внес и потпишување на налози 4.-Корисник - со права за внес на налози и увид на состојби по сметки 5.-Корисник - со права само да внесува налози
Правата се доделени од	

Со ова го потврдувам барањето за

Промени/активирања
(пополнува клиентот и/или означува со да или не)

Нов број на мобилен тел. (3897...)	
Регистрација за ССВ Online	
Администраторски права	
Потврда на промени преку СМС	
Откажување на регистрација	

* Доколку корисникот има администраторски права и се определува да ја користи функционалноста за потврда на промени преку СМС ќе има можност преку системот ССВOnline да врши промени на одредени права/лимити без да доаѓа во Банката, а извршените промени ќе ги потврдува со внес на СМС код добиен на мобилниот телефон.

* Корисникот со администраторски права на системот ССВOnline, има можност да создава нови корисници кон регистрацијата на правното лице, само со тип на корисник 4 и 5.

Извештаи
(овластеното лице определува дали корисникот ќе може да има достап до наведените извештаи)

Состојба на сметка	
Извод за сметка	

Трансфери
(овластеното лице определува кои видови трансфери ќе може да ги внесува и потврдува корисникот)

Трансфери меѓу сопствени с-ки (мкд,девизи)	
Денарски трансфери (ПП30)	
Трансфери кон буџетски сметки (ПП50)	
Интерни девизни трансфери	
Девизни трансфери за други банки (Дознаки)	
Купопродажба на девизи	
Платни инструменти (ПП53)	

Сметки
(пополнува клиентот и/или означува со да или не)

Име на клиент	Број на сметка	Опис (вид сметка)	Активиран ССВOnline	ССВOnline само инфо	Активиран ССВMobile	ССВMobile само инфо

Картички
(пополнува клиентот)

Број на картичка	Тип на картичка	Статус	Опис (вид на картичка)	Дозволи за ССВMobile

Примачи

(пополнува клиентот и/или означува со да или не)

Број на сметка	Име на Налогопримач	Опис (вид на сметка)	Трансфери во МКД интерни и за други банки	Девиз. дознаки за други банки и странство	Активна ССВ Online	Активна ССВ Mobile

*Освен наведените, клиентот може да додава корисници-налогопримачи преку ССВOnline или ССВMobile

Овој формулар е дел од договорот за користење на системот за Електронско банкарство склучен помеѓу Банката и Корисникот.

ИЗЈАВА: Со полна материјална и кривична одговорност **изјавувам/е** за точноста и вистинитоста на наведените податоци, се обврзувам/е за навремено доставување на промена на истите, сум/сме запознаен/и и ги прифаќаме Општите услови за користење на системот на Електронско банкарство на Централна кооперативна банка АД Скопје и сносам/е полна материјална и кривична одговорност со сите последици за податоците и трансакциите извршени преку сметките наведени во ова Барање, доставени од наша страна или од страна на ополномоштените лица.

Со потпишување на ова Барање, ја **овластуваме** Банката во име на Корисникот а за наша сметка, да изготви дигитален сертификат за користење на системот ССВOnline, истиот да го постави на USB токен, и да ни го достави преку експозитурата на Банката каде е поднесено ова барање.

Корисникот наведен во ова барање се **овластува** да го превземе од Банката дигиталниот сертификат поставен на USB токен, за што може да го потпише соодветниот документ за примопредавање на истиот.

Со потпишување на ова барање согласни сме сите операции преку системот за Електронско банкарство да се извршуваат согласно правилата на банката, при што издадениот дигитален сертификат за сигурен пристап до системот претставува електронски потпис и служи за идентификација при извршување на операциите, при што има исто значење на сила и доказ како своерачниот потпис.

Сносам/е полна материјална и кривична одговорност за дадените од наша страна права и лимити за ополномоштените лица за користење на системот за Електронско банкарство.

Истовремено изјавувам/е дека сум/сме свесен/и и согласен/и за прифаќање на ризикот, од употреба на дигиталниот сертификат од неовластени лица, повредата од наша страна на тајноста на лозинката и 6 (шест) цифрениот пин код, со сите последици.

Податоците содржани во ова Барање се од доверлив карактер и истите треба да се чуваат како деловна тајна согласно одредбите од Законот за банките.

Изјавувам/е дека сум/сме информиран/и и согласен/ни Банката да ги користи податоците согласно законските прописи, како и за правото во секое време да биде повлечена согласноста за користење на податоците од страна на Банката или трети лица, со поднесување на писмено барање на шалтерите на Банката.

Со потпишување на ова Барање, ја овластуваме Банката и и давам/е неотповиклив налог да ги наплати надоместоците и трошоците за извршените операции и за користењето на системот за електронско банкарство, како и за изработка на дигиталниот сертификат поставен на USB, на товар на средствата од нашите сметки отворени во Банката.

Лични податоци за цели на директен маркетинг

Со пополнување на Барањето потврдувам/е дека:

- Согласен/на сум податоците да бидат користени за промотивни активности и подобрување на услугите на Банката;
 Не сум согласен/на податоците наведени во ова барање да бидат користени во иднина за какви било промотивни цели и подобрување на услугите на Банката.

Централна кооперативна банка АД Скопје

Регистрацијата е извршена од:

(Име Презиме на вработен и потпис)

Корисник

Датум _____ година

(Име Презиме и потпис на овластено/и лице/а)